




туристичка агенција

TRAVEL HOUSE

куќа на убавите патувања

ВЕ ВОДИ ВО:

КОСТАРИКА



ОД СКАМЕНЕТА Л БОГАТА ФЛОРА

На југ опкружена од водите на Тихиот, на запад од водите на Атланскиот Океан, на север е Никарагва, на исток Панама и Карипското Море, на површина од 51.100 км² се протега КОСТАРИКА. Иако мала, сепак оваа централно американска држава по многу нешта е единствена и интересна.

На прво место се природните богатства и раскошната убавина на флората, која брои повеќе од 10.000 видови растенија, билки и дрвја но, исто така, и богатата фауна со околу 250 видови цицачи, 230 рептили, 850 видови птици и повеќе од 1.500 видови риби...

Природната убавина сè уште добро е зачувана и секојдневно привлекува милиони туристи, кои доаѓаат во посета на прекрасните плажи со бел песок, тиркизносиното море, рајските лагуни и острови со тропски шуми, вулкани, национални паркови, вечна пролет и, секако, искрено гостопримство.

Историјата на Костарика е многу долга, како и на останатите земји од овој регион, која од дамнина била населена со индијански племиња.

Подоцна таа била шпанска колонија. Нејзиното бавно развивање и лошата администрација довеле до побуна меѓу жителите и во далечната 1821 година настанал бунт, кој завршил со добивање независност. Ослободена од шпанските власти Костарика кратко време била соединета со Мексико, но подоцна станала независна република.

Некогашното богатство на оваа земја се состоело од рудни богатства (злато, сребро), а сега таа претежно е аграрна земја со пространи плантажи со кафе, банани, какао, шеќерна трска, ориз и тутун. Исто така, добро се развиени сточарството и риболовот.

Денес Костарика брои околу четири милиони жители, кои претежно се од шпанско потекло, но има и жители со индијанско и африканско потекло. Службен јазик е шпанскиот. Интересно е да се напомене дека невработеноста во оваа земја е многу мала и речиси нема неписмени.

Главен град на Костарика е градот Сан Хосе, во кој живеат околу 350.000 жители. По посетата на овој модерен, но густ сообраќај и метеж град, туристите најчесто се определуваат





АВА ДО

да уживаат во задоволствата кои ги нудат сонцето и морето на безбројните плажи, или да ги запознаат природните убавини, за што најдобро е да се изнајми автомобил. За да се посетат сите убавини кои ги нуди овој град потребни се неколку месеци.

Вљубениците во природата сигурно ќе бидат задоволни со посетата на паркот Rincon de la Vieja, кој се наоѓа на 27 км од градот Либерија. Овој парк е полн со скаменета лава, врела кал и извори со топла вода. Похрабрите се одважуваат да се искапат во топлата вода, која пристигнува од срцето на земјата. Тоа секако не е единственото место каде може да се ужива во вулканите. Еден од најпознатите и најстарите активни вулкани е Поас во истоимениот национален парк. Исто така, опкружен со национален парк е и вулканот Аренал, во чија близина се наоѓа и најголемото езеро на Костарика. За оние кои сакаат да ги запознаат тајните на тропските прашуми се препорачува посета на паркот Corcovado, сместен на другиот крај на земјата, на полуостровот Оса. На пасивните туристи им се препорачува да ги разгледаат пти-

ците покрај реките Palo Verde, De Vid Silvestre Cono Negre... а тука можат да се видат и исклучителни примероци желки. Влезот и разгледувањето на секој национален парк или природен резерват чини околу 7 УСД.

Костарика е идеална и за сите

љубители на водени спортови, како што се, едрењето, нуркањето, рафтингот или ловењето риби.

Својот позитивен дух и гостопримство Костариканците го изразуваат со зборовите "пура вида", што во превод значи чист живот.

